



ОД ПРВАТА РЕВИЗИЈА

Бр. 02-2/14
Скопје, 23.03.2014

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Македонско кредитно биро АД Скопје

31 декември 2016 година

Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Бележки кон финансиските извештаи	8
Прилог 1 - Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	

Извештај на независните ревизори

До Акционерите на
Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20
1000 Skopje
Macedonia
T +389 (0) 3214 700
F +389 (0) 3214 700
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година, Извештајот за сопствената добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текнови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 27.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утирава лека с неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стигнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во преливта внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и усвојување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителни и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје, Скопје на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Нагласување на прашање

Како што е опишано во Белешка 2.2 кон придружните финансиски извештаи, на датумот на известување акумулираните загуби на Друштвото изнесуваат 13,488 илјади денари (2015: 20,436 илјади денари). Заклучно со тој датум, тековните обврски на Друштвото ги надминуваат неговите вкупни средства за 11,227 илјади денари (2015: 18,591 илјади денари).

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото, која се заснова на презумпцијата дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред сè од можноста за изнвоѓање на континуирани извори на финансирање.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и реласификациите на свидетираниите износи на средствата и обврските кои што би биле потребани доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничен период.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на горенаведеното прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидирањите финансиски извештај на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидирањите финансиски извештај со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година.

Скопје,
24 март 2017 година

Grant Thornton ДОО, Скопје


Управител
Сузана Ставриќ





Овластен ревизор
Сузана Ставриќ

² Меѓународни стандард за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапаа на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	266	254
Тековни средства		266	254
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	3,857	2,313
Парични средства и парични еквиваленти	8	2,048	22
Вложувања кои се чуваат за тргување	9	2,872	5,234
Вкупно средства		8,777	7,569
		9,043	7,823
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	10	1,845	1,845
Резерви		369	-
Акумулирана (загуба)		(13,488)	(20,436)
Обврски		(11,274)	(18,591)
Нетековни обврски			
Долгорочни обврски спрема добавувачи	12	47	-
		47	-
Тековни обврски			
Позјамици со камата	11	18,281	24,088
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	12	1,729	1,669
Обврски за данок на добивка		260	657
Вкупно обврски		20,270	26,414
Вкупно капитал и обврски		20,317	26,414
		9,043	7,823

Овие финансиски извештај се одобрени од Одбор на директори на Друштвото на 23 март 2017 година и се потпишани во негово име од:


 м-р Томислав Трајчев
 Главен извршен директор



Извештај за сеопфатната добивка

Бел.	Година што завршува на		
	31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд	
Приходи од извршени услуги	13	24,987	17,536
Приходи од тргување	14	181	117
Трошоци за вработени	15	(4,979)	(3,502)
Депрецијација	5	(85)	(48)
Останати деловни трошоци	16	(10,732)	(8,271)
Добивка од оперативно работење		9,332	7,832
Финансиски приходи	17	-	-
Финансиски (расходи)	17	(1,199)	(1,194)
Добивка за годината пред оданочување		8,133	6,638
Данок на добивка	18	(816)	(666)
Добивка за годината		7,317	5,972
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		7,317	5,972

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана (загуба)	Задржани добивки	Вкупно
На 01 јануари 2016 година	1,845	-	(26,461)	6,025	(18,591)
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Распределба на добивка	-	369	5,656	(6,025)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	369	5,656	(6,025)	-
Добивка за годината	-	-	-	7,317	7,317
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	7,317	7,317
На 31 декември 2016 година	1,845	369	(20,806)	7,317	(11,274)
На 01 јануари 2015 година	1,845	-	(26,461)	53	(24,563)
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	5,972	5,972
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	5,972	5,972
На 31 декември 2015 година	1,845	-	(26,461)	6,025	(18,591)

Извештај за паричните текови

Белешки	Година што завршува на	
	31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Оперативни активности		
Добивка за годината пред оданочување		
Корекција за:	8,133	6,638
Депресијација		
(Приходи) од камата	85	48
Расходи за камата	-	-
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели	1,199	1,194
Добивка од оперативни активности пред промени во обртниот капитал	(181)	(117)
Промена во обртниот капитал	9,256	7,763
Побарувања од купувачи и останати побарувања		
Обврски за позајмици	(1,544)	(729)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	(5,807)	-
	106	(3,219)
(Платен) данок на добивка	2,011	3,815
(Платена) камата	(1,213)	(14)
Нето парични текови (искористени за) / од оперативни активности	(1,198)	(3,484)
	(400)	317
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на недвижности и опрема		
Продадени / (стежнати) вложувања кои се чуваат за тргување	(97)	(237)
Нето парични текови од / (искористени во) инвестициони активности	2,523	(73)
	2,426	(310)
Парични текови од финансиски активности		
Нето парични текови од финансиски активности	-	-
Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти	2,028	7
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината	22	15
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	8	22